

	<p>УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА- СКОПЈЕ</p>	<p>UNIVERSITY “St. CYRIL AND METHODIUS” FACULTY OF VETERINARY MEDICINE</p>	
<p>Име на документот / Name of the document: АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК QUESTIONNAIRE</p>		<p>Код на документот / Document code:</p>	<p>П4_7_0_01_Ф02 P4_7_0_01_F02</p>
		<p>Верзија / Version:</p>	<p>3</p>
		<p>Дата на издавање / Date of issue:</p>	<p>15.01.2017</p>
		<p>Страна од страни / Page of pages:</p>	<p>3 од / of 3</p>
		<p>Копија број / Copy number:</p>	<p>n/a n/a</p>

17. Ваш предлог за заедничко подигање на нивото на услугите кои нуди институтот за храна?

Ви благодариме на соработката!

Дата: (опционално)

Населено место: (опционално)

Контакт e-mail: (опционално)

*Анкетниот прашалник пополнете го со болдирање или со ствање на x, до изборот на одговорот